

Зошто Еленовски им одговара на многу политички фактори во земјава и во странство да биде министер за одбрана? Како прво, на Албанците им одговара тоа што мајка му по националност е Албанка. Второ, во моментот на составувањето на Владата на РМ, претходниот факт му одеше во прилог на премиерот Никола Груевски, кој со ова персонално решение ги замолча апетитите на партнерот ДПА за оваа министерска фотелја. Стратегиски гледано, од македонски национален и државен аспект, овој потег е привремено решение, кое не донесе квалитетно издигнување на нивото на реформите во АРМ и во МО.

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



СПОРЕД УСТАВОТ НА РМ, МИНИСТЕРОТ ЕЛЕНОВСКИ СЕКОГАШ МОРА ДА ОДИ ПО ВРХОВНИОТ КОМАНДАНТ НА ВООРУЖЕНИТЕ СИЛИ (АРМ), ВО ОВОЈ СЛУЧАЈ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ЦРВЕНКОВСКИ

"ДЕТЕТО ДОЈДЕ

Оваа состојба во Министерството за одбрана најмногу му одговара на претседателот Бранко Црвенковски, кој преку началникот на ГШ на АРМ, генералот Мирослав Стојановски, врши големо политичко и секако друго одбранбено влијание во земјава.

"СЛАТКИТЕ ЗБОРОВИ"

Оваа теза може да се брани врз основа на неговата приватна и професионална кариера, која ниту има "драстични" падови, а уште помалку брзи политички скокови. Примерот го елаборираме низ следниве факти:

Лазар Еленовски е роден на 19 март 1971 година во Скопје, каде и дипломира на Економскиот факултет при Универзитетот "Св. Кирил и Методиј". За министер за одбрана на Република Македонија е назначен на 26.8.2006 година, како член на Нова социјалдемократска партија на Македонија (НСДП), чиј член е од 2006 година. Според податоците од веб-сајтот на Министерството за одбрана, тој бил еден од најголемите поборници на атлантизмот во Македонија, а во раните 90-ти години, како основач на НВО "Млади Европјани за безбедност - Македонија" (Young Europeans for Security) во 1995 година почнува со работа на промовирање и имплементација на евроатлантската идеја и вредности во македонското општество. Понатаму се истакнува дека тој спроведува повеќе кампањи и иницијативи за промоција и поддршка на НАТО и на ЕУ интегративните процеси на Македонија, цивилизациските вредности на атлантизмот и демократскиот развој на земјата. Исто-

Министерот за одбрана, Лазар Еленовски ќе биде запомнет како прв министер, кој градејќи сопствена политичка кариера повеќе беше во странство, отколку што беше присутен дома за да се занимава со проблемите поврзани со трансформацијата на АРМ за влез во НАТО. Оние кои го бранат неговиот став за надворешна промоција ќе потенцираат дека постојат низа аргументи за патешествијата во Брисел, во Хрватска или во Соединетите Американски Држави, бидејќи тие се одвивале во рамките на динамиката која се наметнува со приближувањето на датумот кога Република Македонија во Букурешт 2008 година можеби ќе го добие статусот за сигурна членка на НАТО. Меѓутоа, критичарите имаат сосема друга слика за неговата работа, бидејќи во меѓувреме неколку крупни армиски афери му ја разнишаа позицијата, која повеќе му е гарантирана од надвор, отколку тоа што го посакуваат домашните фактори. Имено, добрите познавачи на македонската политичка сцена знаат дека тој стана член на НСДП преку ноќ, односно два месеца пред парламентарните избори во 2006 година Еленовски се појави во Титовото јато. Неговата преселба во јатото на ластовичките на Тито Петковски беше неизвесна сè до последен момент, иако тој се надеваше дека

суровата климатска промена, за која уште тогаш се насетуваше дека набрзо ќе финишира во СДСМ и со тоа ќе заврши неговиот стенд-бај аранжман, сепак мораше итно да се прешалтува. Благодарение на милоста и на немилоста на Црвенковски, Бучковски и Шекеринска, Еленовски експресно влета во новата партија. Но, исто така, тој мораше да ја почитува наредбата на својот ментор од Брисел, кој му го обезбеди министерското место во одбраната. Со тоа ги истисна неколкуте сигурни кандидати, меѓутоа при составувањето на Владата на РМ персоналното решение за министер за одбрана на РМ го понуди НАТО, а не највисокото партиско тело на НСДП.

Западноевропските центри на моќ го притиснаа премиерот Никола Груевски и тој се најде во небрано, така што интелектуалниот и стручен капацитет на Еленовски беа ставени во заден план. Но, "детето" што дојде да си игра министер веќе беше приучено во Брисел, како да врзува вратоврска, како да се ракува и притоа да се фотографира итн. Тоа значи дека членувањето во Евро-Атлантскиот клуб на Македонија претставуваше семинарска работа, која всушност беше сигурен доказ дека сегашниот македонски министер за одбрана е човек на меѓународната и на домашната политика.

времени во "пофалбите" и слатките зборови се истакнува дека министерот е голем промотор на регионалната соработка и интегративните процеси на регионот. Преку соработката со цивилното општество и локалните власти, спроведува бројни регионални и меѓународни проекти и иницијативи за зацврстување на регионалната соработка, подобрување на стабилноста и безбедноста во земјава и во регионот и е еден од основачите на Форумот за безбедност на Централна и Југоисточна Европа - Балкан Мозаик (Central and South Eastern European Security Forum - Balkan Mosaic). Како што веќе потенциравме, неговата досегашна политичка кариера нема метеорска "величина" и по многу нешта е слична на примерот на појавувањето во политиката на трагично загинатиот претседател Борис Трајковски, кој како "феникс" одеднаш се појави во 1999 година и при бегалската криза со една реченица стана легенда и

Сепак, најелоквентен доказ за одвивањето на политичката кариера на министерот Еленовски претставува пробивањето низ редовите на СДСМ. Дали може да се препознаат пипалата на Бранко Црвенковски или на сегашната лидерка Радмила Шекеринска? Всушност, чие "дете" е Лазар Еленовски? Кој му "менуваше политички пелени", а подоцна се грижеше за негувањето на сегашниот министер за одбрана на РМ? Тој политички е активен од 1992 година. Се потенцира дека во 1992 г. бил еден од основачите на Социјалдемократската младина на Македонија (СДММ), а функцијата генерален секретар ја извршувал во периодот 1996/1999 г. Подоцна, во периодот 1999/2001 г. е претседател на младината на СДСМ, како и член на Претседателството на СДСМ (1997-2003). Од април 2001 г. до мај 2005 г. е заменик-генерален директор на ЈСП-Скопје. Лазар Еленовски зборува македонски, албански, англиски, српски и хрватски јазик.

По заминувањето на Јован Манашиевски од власта, за министер за одбрана добивме несоодветен менаџер, кој иако е школуван по НАТО стандардите, сепак и генералите и политичарите во Брисел направиле крупна грешка со неговото протежирање.

дите, сепак и генералите и политичарите во Брисел направиле крупна грешка. Трето, оваа позиција во Министерството за одбрана најмногу му одговара на претседателот Бранко Црвенковски, кој преку началникот на ГШ на АРМ, генералот Мирослав Стојановски, врши големо политичко и секако друго одбранбено влијание во земјава. Овој факт укажува на сериозната ситуација во која се наоѓа Министерството за одбрана, односно АРМ. Двете институции се дел од системот на одбраната, но се диригираат од два различни центра на моќ во земјава, односно се контролираат од таторите во Брисел, кои во меѓувреме можат да си играат мижитатара со сите политички опоненти во Република Ма-

ДА СИ ИГРА МИНИСТЕР"



МИНИСТЕРОТ ЗА ОДБРАНА ЛАЗАР ЕЛЕНОВСКИ ВО ИСТАНБУЛ, ЕДНО ОД ПОСЛЕДНИТЕ ПАТУВАЊА НАДВОР ОД ЗЕМЈАВА

сериозен кандидат за претседателската функција. Подоцна овој пример се покажа како најголема национална "утка" во македонската политика, иако претседателот беше светски човек, кој навивно им веруваше на волците, кои го изедоа и го пеплосаа. Тоа значи дека во двата примера има сличности, но и различности во политичката кариера. Од март 2001 г. до декември 2005 година, Еленовски ја извршува функцијата генерален секретар на Евро-Атлантскиот клуб на Македонија, а во декември 2005 г. е избран за претседател на Евро-Атлантскиот совет на Македонија, членка на Атлантската асоцијација (АТА), која обединува 40 национални атлантски асоцијации од Северна Америка до Централна Азија. Тој е и иницијатор и потписник на Декларацијата за Евро-Атлантско партнерство и соработка меѓу атлантските асоцијации од Албанија, Хрватска и Македонија, која е реализирана во мај 2004 година.

СЕРИОЗНА СИТУАЦИЈА

Зашто Лазар Еленовски им одговара на многу политички фактори во земјава и во странство да е министер за одбрана? Како прво, на Албанците им одговара тоа што мајка му по националност е Албанка. Второ, во моментот на составувањето на Владата на РМ, претходниот факт му одеше во прилог на премиерот Никола Груевски, кој со ова персонално решение ги замолча апетитите на партнерот ДПА за оваа министерска фотелја.

Стратегиски гледано, од македонски национален и државен аспект, овој потег е привремено решение, кое не донесе квалитетно издигнување на нивото на реформите во АРМ и во МО. Тоа значи, по заминувањето на Јован Манашиевски од власта за министер за одбрана добивме несоодветен менаџер, кој иако е школуван по НАТО стандар-

кедонија. Имено, ваквата поставеност на силите му одговара на меѓународниот фактор, кој во овој момент е сигурен дека нашата земја ќе "цапа" во талибанските предели во Авганистан а, исто така, најдобрите македонски војници ќе можат да го голтаат пустинскиот ветер кој дува од сунитските предели на Ирак. Според ова, професионалните војници на АРМ се ставени во небрано, иако министерот Еленовски прво нив ги посети, а дури потоа седна на фотелјата во Скопје. Освен тоа, друго позитивно и не може да се забележи од раководењето со Министерството за одбрана. Аферата со продажбата на оружје ги покажа сите слабости на системот, односно го покажа менаџерскиот и интелектуалниот капацитет на сегашниот министер за одбрана. Исто така, му се провлече аферата со реформата на Воената болница, како и намерите за дислокација на касарната "Илинден", како и на воените капацитети од градот Тетово. Тоа значи дека иако оваа идеја за преселба на касарните е стара и ѝ припаѓа на времето на Бучковски и на Манашиевски, која се чуваше во најстрога тајност, сепак информацијата за тоа ја шокира јавноста, затоа што министерот не умееше да им ја пренесе на избирачите, односно на консументите на македонската политика.

Ако на ова се додадат состојбите со исхраната на војниците, потоа платите итн. тогаш проблемите околу сегашното персонално решение на позицијата министер за одбрана на Република Македонија ќе се зголемуваат или ќе никнуваат како печурки. Меѓутоа, добро е што сè уште има овци во македонската политика, па затоа кариерата на Еленовски е статус-кво.